

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 19

Среда, 14 ноември 2017 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### Содржина

#### Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
418.		424.	
Одлука за организирање на јавна анкета на ДУП за дел од блок 17 (блок 33 урбана единица 4 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица .....	2	Одлука за организирање на јавна анкета на ДУП за дел од блок 17 урбана единица 2 во Струмица, општина Струмица .....	5
419.		425.	
Одлука за организирање на јавна презентација на ДУП за дел од блок 17 (блок 33 урбана единица 4 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица ...	2	Одлука за организирање на јавна презентација на ДУП за дел од блок 17 урбана единица 2 во Струмица, општина Струмица .....	5
420.		426.	
Одлука за организирање на јавна анкета на ДУП за дел од блок 20 (блок 1 урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица .....	3	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на ДУП за дел од блок 17 (блок 33 урбана единица 4 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица .....	6
421.		427.	
Одлука за организирање на јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 (блок 1 урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица .....	3	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на ДУП за дел од блок 20 (блок 1 урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица .....	6
422.		428.	
Одлука за организирање на јавна анкета на ДУП за дел од блок 20 согласно ГУП на град Струмица во Струмица .....	4	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на ДУП за дел од блок 20 согласно ГУП на град Струмица .....	7
423.		429.	
Одлука за организирање на јавна анкета на ДУП за дел од блок 20 согласно ГУП на град Струмица во Струмица .....	4	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на ДУП за дел од блок 17 урбана единица 2 во Струмица .....	7

**418.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**

**за организирање на јавна анкета на ДУП за дел од блок 17 (блок 33 урбана единица 4 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица**

1. Се организира јавна анкета на ДУП за дел од блок 17 (блок 33 урбана единица 4 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица со површина од 8.894 м<sup>2</sup> кој граничи со:

- осовина на ул. „ Ванчо Китанов“;
- осовина на ул. „ Монополска“;
- осовина на ул. „11<sup>-ти</sup> Октомври“; и
- осовина на ул. „ Моша Пијаде“.

2. Одлуката за организирање јавна анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. ДУП за дел од блок 17 (блок 33 урбана единица 4 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица со површина од 8894 м<sup>2</sup> кој граничи со :

- осовина на ул. „ Ванчо Китанов“;
- осовина на ул. „ Монополска“;
- осовина на ул. „11<sup>-ти</sup> Октомври“; и
- осовина на ул. „ Моша Пијаде“,

ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. “Ленинова” бб во Струмица .

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-6979/2 Општина Струмица  
14.11.2017 год Градоначалник  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

**419.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**

**за организирање на јавна презентација на ДУП за дел од блок 17 (блок 33 урбана единица 4 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица**

1. Се организира јавна презентација на ДУП за дел од блок 17 (блок 33 урбана единица 4 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица со површина од 8.894 м<sup>2</sup> кој граничи со:

- осовина на ул. „ Ванчо Китанов“;
- осовина на ул. „ Монополска“;
- осовина на ул. „11<sup>-ти</sup> Октомври“; и
- осовина на ул. „ Моша Пијаде“.

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 28.11.2017 година во 12,30 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-6979/3 Општина Струмица  
14.11.2017 год Градоначалник  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

**420.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**

**за организирање на јавна анкета на ДУП за дел од блок 20 (блок 1 урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица**

1. Се организира јавна анкета на ДУП за дел од блок 20 (блок 1 урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица со површина од 0.69 ха кој граничи со:

- осовина на ул. „24<sup>-ти</sup> Октомври“;
- осовина на ул. „Жртви на фашизмот“;
- осовина на улица „Васил Сурчев“; и
- крак на ул. „24<sup>-ти</sup> Октомври“.

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. ДУП за дел од блок 20 (блок 1 урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица со површина од 0.69 ха кој граничи со:

- осовина на ул. „24<sup>-ти</sup> Октомври“;
- осовина на ул. „Жртви на фашизмот“;
- осовина на улица „Васил Сурчев“; и
- крак на ул. „24<sup>-ти</sup> Октомври“;

, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. “Ленинова” .

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-6980/2 Општина Струмица  
14.11.2017 год Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

**421.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**

**за организирање на јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 (блок 1 урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица**

1. Се организира јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 (блок 1 урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица со површина од 0.69 ха кој граничи со:

- осовина на ул. „24<sup>-ти</sup> Октомври“;
- осовина на ул. „Жртви на фашизмот“;
- осовина на улица „Васил Сурчев“; и
- крак на ул. „24<sup>-ти</sup> Октомври“.

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 28.11.2017 година во 13,00 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-6980/3 Општина Струмица  
14.11.2017 год Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

**422.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**  
**за организирање на јавна анкета на**  
**ДУП за дел од блок 20 согласно**  
**ГУП на град Струмица во Струмица**

1. Се организира јавна анкета на ДУП за дел од блок 20 согласно ГУП на град Струмица во Струмица со површина од 2122 м<sup>2</sup> кој граничи со:

- осовина на ул.„Мара Минанова“;
- осовина на ул.„Трајко Делиќаков“;
- осовина на улица бр. „4“.

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, "Службен гласник на општина Струмица" и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. ДУП за дел од блок 20 согласно ГУП на град Струмица во Струмица со површина од 2122 м<sup>2</sup> кој граничи со:

- осовина на ул.„Мара Минанова“;
- осовина на ул.„Трајко Делиќаков“; и
- осовина на улица бр. „4“.

, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.„Ленинова“ бб .

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-6981/2            Општина Струмица  
14.11.2017 год            Градоначалник,  
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р.

.....

**423.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**  
**за организирање на јавна презентација**  
**на ДУП за дел од блок 20 согласно**  
**ГУП на град Струмица во Струмица**

1. Се организира јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 согласно ГУП на град Струмица со површина од 2122 м<sup>2</sup> кој граничи со :

- осовина на ул.„Мара Минанова“;
- осовина на ул.„Трајко Делиќаков“; и
- осовина на улица бр. „4“.

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, „Службен гласник на општина Струмица“ и средствата за јавно информирање.

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 28.11.2017 година во 12,00 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-6981/3            Општина Струмица  
14.11.2017 год            Градоначалник,  
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р.

.....

**424.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16 ) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе:

**О д л у к а**  
**за организирање на јавна анкета на**  
**ДУП за дел од блок 17 урбана единица**  
**2 во Струмица, Општина Струмица**

1. Се организира јавна анкета на ДУП за дел од блок 17 урбана единица 2 во Струмица, Општина Струмица со површина од 7433,0 м<sup>2</sup> кој граничи:

- Од север со улица бр. „10“
- Од исток со улица бр. „6“ ;
- Од југ со КП бр.7331/1; и
- Од запад со магистралната улица „Климент Охридски“.

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови по објавувањето на Одлуката.

4. ДУП за дел од блок 17 урбана единица 2 во Струмица, општина Струмица со површина од 7433,0 м<sup>2</sup> кој граничи

- Од север со улица бр. „10“;
- Од исток со улица бр. „6“ ;
- Од југ со КП бр.7331/1; и
- Од запад со магистралната улица „Климент Охридски“.

, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. “Ленинова” бб во Струмица.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-6982/2            Општина Струмица  
14.11.2017 год            Градоначалник  
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р.

**425.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе:

**О д л у к а**  
**за организирање на јавна презентација**  
**на ДУП за дел од блок 17 урбана**  
**единица 2 во Струмица, општина**  
**Струмица**

1. Се организира јавна презентација на ДУП за дел од блок 17 урбана единица 2 во Струмица, општина Струмица со површина од 7433,0 м<sup>2</sup> кој граничи:

- Од север со улица бр. „10“;
- Од исток со улица бр. „6“;
- Од југ со КП бр.7331/1; и
- Од запад со магистралната улица „Климент Охридски“.

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 27.11.2017 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи на ул. “Ленинова” бб во Струмица.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-6982/3            Општина Струмица  
14.11.2017 год            Градоначалник  
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р.

**426.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16 ) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за формирање на Комисија за  
спроведување на јавна презентација  
и јавна анкета**

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна презентација и јавна анкета за ДУП за дел од блок 17 (блок 33 урбана единица 4 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица со површина од 8.894 м<sup>2</sup> кој граничи со :

- осовина на ул. „ Ванчо Китанов“;
- осовина на ул. „ Монополска“;
- осовина на ул. „11<sup>-ТИ</sup> Октомври“; и
- осовина на ул. „ Моша Пијаде“

во состав

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи
- Томе Тимов – претставник на изготвувачот на планот;
- Лилјана Иванова – дипломиран архитект - надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на 28.11.2017 година во 12,30 часот во просториите на Дом на АРМ , а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-6979/4 Општина Струмица  
14.11.2017 год Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

**427.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16 ) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за формирање на Комисија за  
спроведување на јавната презентација  
и јавна анкета**

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна презентација и јавна анкета за ДУП за дел од блок 20 (блок 1 урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица со површина од 0,69 ха кој граничи со:

- осовина на ул. „ 24<sup>-ТИ</sup> Октомври“;
- осовина на ул. „Жртви на фашизмот“;
- осовина на улица „Васил Сурчев“; и
- крак на ул. „24<sup>-ТИ</sup> Октомври“

во состав

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи
- Андреј Петровиќ Манев – претставник на изготвувачот на планот;
- Лилјана Иванова – дипломиран архитект - надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на 28.11.2017 година во 13,00 часот во просториите на Дом на АРМ , а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-6980/4 Општина Струмица  
14.11.2017 год Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

**428.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 58/13 и 42/14) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
**за формирање на Комисија за**  
**спроведување на јавна презентација**  
**и јавна анкета**

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна презентација и јавна анкета за ДУП за дел од блок 20 согласно ГУП на град Струмица со површина од 2122 м<sup>2</sup> кој граничи со:

- осовина на ул. „Мара Минанова“
- осовина на ул. „Трајко Делицаков“
- осовина на улица бр. „4“

во состав:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи
- Томе Тимов – претставник на изготвувачот на планот; и
- Лилјана Иванова – дипломиран архитект - надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да спроведе јавна презентација на 28.11.2017 година, во 12,00 часот во просториите на Дом на АРМ, а јавна анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-6981/4                      Општина Струмица  
14.11.2017 год                      Градоначалник  
Струмица                      Коста Јаневски с.р.

.....

**429.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 58/13 и 42/14) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
**за формирање на Комисија за**  
**спроведување на јавната презентација**  
**и јавна анкета**

1. Се формира Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета ДУП за дел од блок 14 урбана единица 2 во Струмица, општина Струмица 2015-2020 со површина од 0,4 ха кој граничи

- Од север со улица бр. „10“;
- Од исток со улица бр. „6“;
- Од југ со КП бр.7331/1 и
- Од запад со магистралната улица „Климент Охридски“

во состав

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи;
- Александра Едровска – претставник на изготвувачот на планот; и
- Лилјана Иванова – дипломиран архитект - надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да спроведе јавна презентација на 27.11.2017 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи, а јавна анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-6982/4                      Општина Струмица  
14.11.2017 год                      Градоначалник,  
Струмица                      Коста Јаневски с.р.

.

---

---